

20221251706

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на членовите 235-в од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18) и (“Службен весник на Република Северна Македонија” 101/19 и 31/20) и член 65-б од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот (“Службен весник на Република Македонија” бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14, 145/15) и (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 220/19), а во врска со членот 47 став (1) од Законот за прекршоците (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19), Советот на Експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 17.5.2022 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

І ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

1) Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат со меморандум на Агенцијата за супервизија на осигурување.

2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог се дадени во прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

1) Сторител на прекршок за целите на спроведување на постапката на порамнување пред Агенцијата за супервизија на осигурување може да биде правно лице, одговорно лице во правното лице и физичко лице.

2) Во случај кога сторител на прекршок е одговорно лице во правното лице, под поимот одговорно лице во правното лице се подразбира овластеното лице на кое согласно закон и статутот на правното лице во моментот на констатирање на прекршок преку Записник за констатиран прекршок му е доверено вршење на највисоката функција во правното лице.

3) Доколку две или повеќе лица во правното лице носат иста највисока функција, за целите на постапката на порамнување пред Агенцијата за супервизија на осигурување одговорно лице се смета првото лице запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 4

За прекршоците утврдени со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ќе се применува формата и содржината на прекршочниот платен налог пропишан од Министерот за финансии.

II ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

2) Со денот на објавување на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 63/20).

Бр. 01-385/1
17 мај 2022 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

Образложение

Целта на донесување на новиот Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог е заради:

1) утврдување на поимот на одговорно лице во правното лице во постапките на порамнување кои ги спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување спроведува супервизија, како и

2) упатување на примена на формата и содржината на прекршочниот налог при постапката на порамнување кои ги води Агенцијата на супервизија на осигурување согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

Број _____

Скопје, ____ . ____ . ____ година

Врз основа на членод Законот....., Агенцијата за супервизија на осигурување издава

ПРЕКРШОЧЕН НАЛОГ

1. ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ		
Име и презиме/назив на правното лице:		
ЕМБГ/ЕДБ		
Број на лична карта/патна исправа/држава:		
Адреса/седиште/државјанин:		
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Ден:	Час:	Место:
Краток опис на прекршокот:		
Износ на утврдената глоба за правното лице		
Износ на утврдената глоба за одговорното лице во правното лице		
Износ на утврдената глоба за физичко лице		

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

Записник за сторениот прекршок:	
3.ПОДАТОЦИ ЗА СМЕТКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ	
Плаќањето глоби за сторен прекршок се врши на трезорската сметка 100000000063095 – Агенцијата за Супервизија на Осигурување- на уплатната сметка 840-(општината каде се уплаќа)-07342 и приходна шифра 722140 и програма 00, цел на дознака: наплата на глоба	
ПРАВНА ПОУКА : Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба.Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Агенцијата за супервизија на осигурување. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка.	
Против прекршочниот платен налог не е дозволена жалба.	

Сторител на прекршокот

Овластено лице
